

СЕЌАВАЊА ЗА НАУМ НАУМОВСКИ - ОВЧАР

Се сретнавне во селото Кленоец-~~Копачијата~~-кичевско, во месец Јуни 1943 година, во среќавањето посредуваше Боби Радосављевиќ - Орце. ~~А задолженијето~~ ни беше да го поврзиме ЦК КПМ и Главниот штаб на народноослободителната борба на Македонија со сите четири оперативни зони по пат на кукурски врски, прибидејќи друг начин не постојеше, радио станиците немаше во оперативните зони, од тие причини ЦК се одлучи да го земе командантот на одредот Даме Груев од Преспа Овчар и мене заменик на комесар на Кичевско мавровскот одред, ~~зака~~ дасе осигураше врската со зоните, што во крајна линија, ~~и~~ замислата вроди плод, се реализира целосно замислата.

Кога дојдов со Борис Алексовски од Лопушник во Кленоец, забележав двајца партизани, седејќи до кармите со дрва во дворот на секретарот на партиската организација во селото. ~~Није~~ не се ~~задржава~~ надвор, туку влеговте во куката каде што беше сместен ЦК КПМ. Борис Алексовски - Карче му се обрати на Боби, евего другарот Михајло, го доведов.

-Добро викни ~~и~~ Овчар, те молам,- рече Орце.

- Карче, излезе и за некој минут се појави со Овчарот.

- Запознајте се другари! ~~Од~~ утре треба да сте на исти ~~зад~~ ~~зад~~

~~зад~~- рече Орце, и продолжи: ова је Наум Веслијевски - Овчар од преопанскиот одред Димитар Влахов, а тогаш се заврте кон мене и рече, овај другар е Златко Билјаноски- Михајло од крушевскиот одред Питу Гули, сега можете да одите а утре ќе се договориме за задачата.

Излеговте од одајата во која беше Орце и отидовте во една ладовина, под еден орев, седнавме на тревата и почна спонтан разговор, разговор кој трајеше до десет навечер, ~~данебеше~~ Калчо, борецот кој беше со Овчар, кој знае дали ќе побарање јадење, Калчо се грижеше и за ручекот и за вечерата, ~~није~~ продлжување да раскажуваме, за се и сешто од единиот и други ~~от~~, доживувањата.



Овчарот ми раскажуваше дека ~~се~~ од Златари, ~~респенско село се-~~
~~које~~ ~~е~~ сиромашно, а ~~посебно~~ неговето семејство, ~~дека~~ морал да
~~види~~ овчар, главен кај некој побогат домакин за да го вада лебот
уште од малечок, кога завршела школската година и веднаш го главувале,
барем лебот ~~даго~~ вади ако ништо друго. Потоа, ~~дека~~ морал да бере др-
ва и да оди напазар да ги продаде и така да ~~вади~~ некој ~~зароботи~~ динар и да ~~му~~
помогне на семејството.

Кога ~~јас~~ му раскажував, дека исто сум пасел овци и кози и де-
ка со братми Анѓеле сме правеле јаглење и сме ги продавале во При-
леп за да земиме некоја парा и да можиме дасе прехраните, ~~дека~~ тат-
коми беше печалбар на кога го завршив основното училиште во зеде во
Крагујевац кај него и ме даде да учам занает, ~~која~~ тоа што ни се покло-
нува ~~и~~ некако биографите на детството овчар се одушеви, но кога поч-
нав да му раскажувам како станав синдикално организиран и како от-
идов во Белград и како седев без работа цели ~~шест~~ месеци и дека до-
бивав помош од УРСОВТе синдикати, и како станав ~~СКОЈ~~ Крагујевац и како
бев секретар на СКОЈ на една ~~СКОЈ~~ Крагујевска група на Карабурма и како
штрајкував ~~и~~, како се боревме за поарни услови за работа и како за
тоа време дури штрајкував ~~и~~ имавме казанки каде се храневши сите ши-
јдерски работници и оти штрајкот трајеше цели три месеци и дека
победивме, Овчарот целото то време беше претворен во уво слушаше и
само се преместуваше во седењето, ~~ад~~ толку внимателно за да ~~неме~~
прекине ~~и~~ за да чујеш секој збор, за да разбере се како било во Кра-
гујевац и во Белград, а кога му раскажував за демонстрациите, за из-
летите во Кошутњак, Топчидер, за колективните ручеци, кога една
трпеза се протегаше и по педесет до сто метри на трева послана ~~и~~
и секој што донесе ~~и~~ става на трпезата, а јади секој што сака,
за рецитациите, за врапчињата, за песмите, за играње на фоти и др.
Тарзан од Прилеп беше главниот организатор на тие игри, Коле од
Струмица свиреше на прим, па за импровизирани ~~и~~ театри и што се нем-
аша на тие излети, па првомајските демонстрации од кошутњак неко-



лику илјади души преку хиподром и фабрика за шекер се упативне према Белград и како не пресретна полиција кај фабриката за шекер и каква тепеница настана со полиција тие со пендреци и кундаци није со камења и како похапсија тогаш преку 70 души работници и студети Овчар како дете гледаше во мене и викаше ајде продлжи раскажувај ми за сето тоа тоа е она правото што самам даго слушам.

- а што викаш Тарзан беше главен организатор на тие игри овај Тарзан нашиот, што беше во оперативниот штаб за западна Македонија, што погина во Велешкиот одред.

- да, тој Трајко Бошковски - Тарзан, ние заедно бевме во една група и го изучувавме дијалектички материјализам од Вольгин, тој тогаш предлагаше да го изучуваме Фројд за да ги препознаваме шпионите во нашите редови, страшно динамичен и весел човек беше, ни еден минут не мируваше, во демонстраците беше меѓу првите.

- се виде ли ти со него овде во Македонија - праша Овчар,

- да кога ме интернира од Белград во Прилеп останав еден или два дена и тогаш навратив кај него он работеши како столар и со него отидовне кај Перо Тиквар кој беше секретар на покраинскиот комитет на Партијата. А кога се формираше Крушевскиот одред "Питу Гули" се сретнавме исто така на 19 јули 1942 година во Осојот на местото Грујо Нива, тука беше и вашиот преспанец Трајан Белев-Гоце и Платник.

3 1 2

Утрото сабајлецо не викна Орце и двајцата, и ни постави задача која гласеше:

- Овчаре ти го знаиш патот за Преспа, тамо ќе одиш и ќе је однесиш ова пошта, ќе му је предадете на Кузмана, а од таму Михајло ќе се вратит назад и ќе донесе пошта од Кузмана. Внимавај патем да му го покажуваш патот а нарочито ~~през~~ ^{милост} преку граница и преку патот Охрид Ресен. Ти Михајло запамти го патот а за секој случај еве ти секција-Карта од теренот и бусола ако случајно некаде згрешиш да можиш да го исправиш патот.

Тргнавне веднаш, домакинот ни даде леб и сирење за патем и така тројцата Овчар, Калчо и јасce најдивне негде да ручек во селото Турије. Всело не влеговне ами еден ~~селанец~~ кој со секирата на рамо одеше некаде по работа го зедовне со нас за да не однеси до ~~кикикчики~~ слатински чивлик, во Слатински Чивлик Тука ~~Овчар~~ зати врска во колибите ~~каф~~ тутка ноќевавче, Овчарот се договори со селанецот - стопанинот, тој да не однесе до граница (граница ~~меѓу~~ Италија и Бугарија) границата беше помеѓу селата Велмеј и Куратица.

Вечерта кога отидовме на спиење, го продолживме дијалогот со Овчар, разбравме доста работи еден за друг кој не зближија и станавме многу блиски како дасе знааме со години, како да нее познаството старо само два дена. Тој ми расправаше за Златари, ~~јас~~ нему за Пуста Река. Ми расправаше како кога берел дрва кои ги носел на пазар во Ресен се ~~дешавало~~ да го ~~затат~~ шумарите и ~~зат~~ му је земале секирата, а без секира како без раце, знаиш ли како ~~ј~~ неможиш да работиш, се пренесуваше Овчар во времето на дрварење.

- За Пуста Река ми кажа, немој повеќе кажувај ми за Белград за Крагујевац за борбите, за штрајковите, за излетите, за тој како работничката класа се бори за своите права, - ми се заврте Овчар.

- да ти кажувам, се согласив, ама тоа се ~~длги~~ прикаски, ќе ти се здоде,

- Не, неми се здадева тој што јас ~~него~~ знам, а ти си го доживејал, тој е она како се припремала нашата партија за борба со класнијот непријател, како се припремала за денешнава наша борба која ја водиме против окупаторите на Македонија, за нејзината слобода, еднаш и овај наш народ ~~да се~~ ослободи од тугинци и туги господари, да може на свој македонски јазик слободно да си зборува и да ги учат децата наши учители на својот мајчин јазик, ајде кажувај ~~ми~~!



-eve ќе ти раскажам како ме уапсија мене бевше ~~еден~~ ден на состанак кај Бајлонова пијаца, кај ~~төј~~ робијам Мајер кој ни предаваше за дијалектичкиот материјализам, секој од нас беше на еден час да дојде со свој реферат по ~~измината~~ тема, за таја вечер имав јас приготвено. Тука бевше Тарзан, јас, Валадо Паниќ, Узелац, Жилда, Ема и Боса Бачик. Кога си трагнав да ^{съ}одам, беше околу десет сатот. Пред вратат ~~кога~~ дојдов, ме зграпчија двајца за раце и ме врза, извршиле претрес, ³станот што нашле ја ³незнам, Истата вечер беше го уапсиле и Владо Паниќ, кој беше секретар на партиската организација наша, од тука во марица ~~не сведоц на~~ во управата ³града на Белград, не претроса ³и не затворија во посебни ќелија, ²бес бев во број 6. Кога, утреден ^{та}, Космајац, познат злогослен агент и мачител ме викна со Вујковиќ во собата за саслушавање, ме праша во која ќелија сум бил, ја ³му одговорив дека сум бил во бр. 6, тој веднаш праша каде е таја ќелија, кога ја ³му одговорив дека е тоа ќелијата каде што ме сместија сношти, ³кој се избезуми и ми рече веднаш да ги собујам чевлите и да легнам на мев. Ми ги врза нозете и рацете на грбот. Еден агент ми ги ^{топлике} квасене нозете другијот маваше, а третиот со шалче ми је затна устата клечејќи на мене со колениците.

Така ме тепа ³дури не паднав во несвест.....

Овчар слушаше не шомрднувајќи се, за да разбере се како постапувала полицијата ³према луѓето кои се бореле за поарно парче леб, за поголеми права на работниците и сл.

Утреден стопанот не поведе низ шума кон Велмеј према границата. Овчар цело време беше зад стопанот на колибите и правеја муабет за борбата на македонскиот народ, за нејзиното ослободување, за поарен живот, за тоа дека во таја нова Македонија и Југославија ќе можат деца да учат на мајчин јазик ^{во училиштата} и сл.

Кога дојдове до граница, селанецит Овчар го ослободи, се ³поздравише срдечно и си заминаше лагнавше во еден дабјак и тука Овчар ми рече, гледај сега ќе поминат војниците кој ја чуваат границата, и навистина не помина повеќе од петнаесет минути и една пат-



рола од двајца војници одеја по границата, Овчарот ме погледа да види дали ги гледам и кога ја му дадов знак со глава дека ги гледам продолжи да ја прати патролата, кога измина неколку стотини метри, ми рече:

2 1 4 3

- Ете, секогаш они тутка врват, ќе внимаваш, штом ќе го минат онај камен таму го гледаш ли, тогаш имаш време да ја миниш границата без некој тешкоти. Али, секогаш ќе гледаш, кога во ова време да ја минуваш границата, кога не е ден а нее и ноќ, тојти дојде некако како да ги користиш сенките на ноќта а се уште нее ноќ, сега можиме и ние да тргнеме, и, навистина, без потешкоти је минавне границата, се најдовме од другара страна на границата.

- видиш сега си рат, можиш со песма да одиш, Така се вели, ми објаснуваше Овчар,

- а сега, гледаш ли долу, во овије ореју што се поднас, тука им е караулата, тука исто ќе внимаваш, даде налеташ на некои војници кои се случајно излезени од караулата, а таму во долот е селото Куратица, ние одиме десно.

За кусо време се спуштише во долината и пред се покажа патот од Охрид за Ресен, Овчарот застана, и ние со Калчо застанавме.

- Тука ќе го миниме патот, што води од Ресен за Охрид, и тука ќе внимаваш, гледаш се гледаш и лево и десно целото цаде. Ајде нема ништо, ноќта покрива се, рече Овчар и тргна, со трчање го прејдовме патот па во реката која беше мала и можеше дасе прекој без дасе накваси чапчиш.

- кога ја минавме и реката - Овчарот рече, сега сме сигури, нема повеќе препреки за нападу, овде горе над нас е селото Завој, али ти нема да врвиш низ село, туку ќе го заобиколиш, за да немаш никакви проблеми. Така дојдовме до над Завој. Вде можиш дасе движиш и преку ден се разбира со сета претпазливост. Сега сме на Галичица, ќе дојдеме до една чешма која се вика Исток, тој е едина ^{смесена} вода на Галичица. Тука ќе касниме нешто и тогаш преку бачилата кој се тука над

чешмата, ќе прашаме каде е одредот, ^{Тие} они ќе не упатат најубаво, ако незнай, ќе ни кажат дека нема^т врска.

Кај чешмата која рикаше со вода седнавче и јадевче ^{ог ова} што ни беше останало, леб малку сирење и кромид. Кога се најадовче, веќе беше десет сатот сабајле, значи цела ноќ беше во движење од ^Руратица до чешмата Исток на Галичица, ќе одмараме ^{там}, ³ рече Овчар, сега да го продолжиме патот.

- Во бачилото ќе одиме заедно за да го запознаш бачот и врската. Ако ти затребе нешто ^{не му} даму, се јавиш, а освен тој секојаш ќе ти даде нешто за јадење.

- Го гледаш ли овај другар, му рече на бачот, од како се поздравивне, секогаш кога ќе помине овде ќе му дадеш и врска и храна.

- како ќе кажеш ти, му рече бачот на подбисега, на Овчар, а потоа се ^{взел} и му рече, немај гајле! Се ќе биди како треба само, нека пазит пред кого и како зборува.

- Знае ^{так}, не се секирај ти за него, поминал тој низ сито и решето, не е вчерашен.

Од како му ќажа на Овчар каде е одредот ние тргнавме. Пред да тргнеме не запре бачот, чекајте, по малце кисело млеко каснете и ни извади во една чинија длабока кисело млеко овче, со нож да го сечеш, ни даде три лажици и ни рече повелете каснете, ќе ве освежи, не е многу кисело немајте гајле сношти го подватив млекото.

Брзо ^{го} изедови ^и ваганката ^{од} кисело млеко и се поздравивне со бачот,

- за еден сат ќе бидиме во логорот на одредот, рече Овчар, и тргнатој напред, јас понего, Калчо помене. Овде повеќе нема^т вода, тоа да ти биди јасно, само таја чешма, Исток, каде што ги наполнивше чутите е единак ^{сите} вода на Галичица.

Но еден сат одење веќе беше кај одредот, Овчар ^{се} поздрави со стражата и по пет минути веќе влегови во логорот, живоста во логорот на одредот беше мошне голема, сегде на стотина метри квадратни беја борци, секој на некој начин ангажиран, негде имаше и во групи





од пет шес борци, се чита^у книги, негде некој нешто^у рассказуваше, а другите го слуша^у или потпрашуваша^у и така целиот шатор беше како мравија илник. Ние отидовне во шаторот каде што беше Кузман Јосифовски - Питу, Смрт на Фашизамот рече Овчар, Слобода на Народот му одговорија двајца другари, кој седеја во шаторот и нешто работеја секој за себе. Кога је крена Кузман глата и го виде Овчар целиот се разгали се насмевна и стана дасе поздрави.

- Евеја поштата другар и еве го другарот кој ќе се врати со поштата од одвде назад. Така ми рекоја другарите и те поздравија многу. Другарот е Михајло заменик на комесар на Кичевско-Мавровскиот одред, инаку од крушевскиот одред "Питу Гули", продолжуваше Овчар за да се отчети до крај во својата мисија која успешно ја заврши.

Овчар беше мошне ценет во одредот. Ночна^у дасе собираат околу него како околу материца пчелите, да^у го расправуват како е во Дебарца, кои се новостите, какви акции имат тамо партизаните и сл.

Се разделивше по некој ден од Пелистер, каде се премести преспанскијот одред од Галичица на Пелистер, со Овчар разделбата беше мошне топла и блиска и си рековне до скоро скрекавање.

По втор пат се сретнавше на денот на формирањето на Џир на Шрвата македонско Косовска народно ослободителка бригада на 11 новември 1943 година во Сливово, кога Овчарот стана командант на батаљонот Мирче Ацев, а ја комесар на батаљонот. Тука Овчар не беше најрасположен поради ~~неговото претрпуваче на~~ на критика одењето во Азот и назад, каде што батаљонот ~~во кој~~ беше одреден да изврши некој акција, беја неуспешни. Тога^у го депримираше Овчара и остави траги врз неговата личност, меѓутоа то^у не трајеше длго, до првата успешна акција и Овчар веќе беше истиот онај кој го запознав во Кленоец.



На седумнајсти ноември батаљонот наш доби ^{Б 2} ^{1 ној} зајдение на постах ^{ВК} заседа помеѓу Подвис и Поплжани и да не дозволи никакви сили да навлезат во правец на Извор и Кленоец, зошто таму трите батаљона на Првата бригада требаше да нападнат германците кои се беја улогориле и се спремаја да нападнат на слободната територија Дебарца.

На седумнајсти новембар 1943 година во раните утрински часови, Овчар заедно со комесарот, го распоредува батаљонот од Подвис до Поплжани во заседа покрај реката Треска во шумичката која како да беше створена за заседа ситна и непрозирна, Овчар ги поставуваше, овде ќе биде митролезот лево и десно по неколку шмајзери и пушки и така се до Поплжани. Уас ќе бидам рече Овчар на средина а ти комесаре на десното крило, заменикот на комесарот и заменикот на командантот на лево крило. На командирите на четите им нареди никој да не мрди, да се мисли дека нема жив човек, од тоа ќе зависи успехот. Кога колоната со своето чело ќе дојде до четата која је од Подвис јужно, тогаш ќе почне ^{средба} маловод од сето оружје. Несмеје ни еден непријател да куртуши.

И неште околу десет часот се појави една колона германска, која со забрзан марш одеше во правец на Кленоец, това беше артилериска единица со околу десетина топа кои ги влечеја коњи и со стотина германски војници и официри. Борците мирно чекаја измине челото и и да го достигне поставениот задатак да дојде до четата која је јужно од Подвис и кога целата колона влезе во рамките на заседара, тогаш како ураган се чу огинот од сето оружје на батаљонот. Али борбата треше десет минути, половина час или повеќе, никој не знае, само едно беше јасно после тој да кажеме интервал на време на патот Кичево-Извор, веќе немаше жив германец ниту пак имаше жив коњ, на патот стоеше оражјето како ^{автијско} покрај кој лежеја лутето и коњите. Сето личеше на нешто што застанало и е парализирано и неможе натаму. Штабот на батаљонот се собра ^{да} кус состанок, Овчар ^{дека} рече задачата е извршена одлично. Сега треба да се ^{предпремиме} за следната задача. Сигурно по ова посновица што ја правивме и после побегнатиот моториста, најверојатно ќе дојдат други непријателски сили, заради тој ние треба



да бидиме подготвени за таков нов напад, целата заседа да остане како што беше, со тоа даги ~~која~~ ^{зажакнене} силите према Поплжани – односно према Кичево, зошто од тамо може да дојди ~~која~~ ^{заклучување} на нивните сили, затоа четири пушко-митролези да се префрлат од третата чета во првата чета дасе створи~~и~~ таков огон, за да неможе ни пиле да прелета.

Негде околу ручек се појави непријателот од кај Другово само то~~и~~ ^{небеја} германци, туку балисти, имаше неколку ~~килјади~~ души,

– нека ~~ти~~ нека се приближат што повеќе, командуваше Овчар, тој жган тръба да го добро ^{да го} опрлиме, за да го запаметат денот кога дошли во помоќ на германците, продолжуваше Овчар, не вагајќи го ^{фирменот} дурбинот од очите, ~~не~~ одат подаде, се префрлија по патчето за Поплжани, ~~че~~ ги пуштиме до реката Треска и тогаш оган од сите митролези, ефектот мора да биде брз и успешен, им нареди Овчар на командирите.

По петдесет минути се слушна ураган од митролезите, пушките и шмајзерите, нивите се зацрнеја од бацибозлукот кој како да извираше од кај Кичево, паѓа^и мртви поснопица, меѓутоа, то^и неги запираше балистите да го продолжуваат одот за да го прејдат мовчето на треска, колку падна^и мртви, тешко беше дасе оцени, али сигурно имаше преку стотина и повеќа мртви. Митролезите је продолжува^и својата пеколна песма мртвите се редеја во нивјето, а тие продолжува^и да го одат својот смртоносен од. Тогаш Овчар ми го ^{погоди} дурбинот.

– гледаш, на секој стотина балистити има^и по еден германец, зато^и се ~~ти~~ ^{се} ^и како овци на кланица послушни во својот смртоносен од.

– до кога само ние вака ќе издржиме, давајќи му го дурбинот на Овчара направив коментар, сигурни сега ќе палат села и ќе вршат одмазда над населенијето. Мораме да им кажиме на селаните дасе повлечат ве^и планина со^и деца и жени.

– ти организирај го тоа а јас ќе водам борба уште малце до заобање на слинцето и тогаш ќе се повлечиме према Брждани, зошто гледаш ли колкав жган е дојден, мораме дасе повлечиме.

Кога се повлекувавме према Брждани, во темнината на ноќта можевме да забележиме како Поплжани и Ридрани горат.

На 19 Ноември првата македонско-косовска бригада заедно со Главниот штаб, сите приштапски единици и членовите на ЦК, се упати-
ваде ^{козјак} према Козјак и Бушова чешма, за да се изврши одредено влијани-
је и на тој дел ^{од} ~~за~~ ^{над} Брод ^{над} страна на народноослободителната војска.
~~Мегутова~~, после разоружувањето на полициската станица во Пласница
и качувањето ^{кој} према Козјак, извидницата ни јави дека рбетот на Петуљ-
апреслоп е поседнат од бугарска фашистичка војска.

Овчар и ја се договорише, нашиот батаљон да оди во напад заед-
но со еден косовски ^{батаљон}, да ги разбијеме бугарите и да влезиме во село
- тоа ^е мојето село Овчаре, му реков ^и нема отстапување ^{то} од
договорот, така ли ^е.

- така ^е, нема отстапување, ќе влеземе, рече Овчар.

Јуришот беше јак, батаљонот се разви во стрелци, Овчар на лев-
крило ја ^{на} десно, за десет до петнаесет минути бевне ^{вседојно} со нас
дојдоа и Кемал Сејфула и Крсте Црвенковски, Во селото се одржа мит-
инг. ^{зборуваше} Овчар, (јас бев зарипнат), ^{бисер} зборуваше со душа и
срце, целиот се пренесе во атмосферата на борбата и бегањето на бу-
гарските фашистички војници, кој ^и бега ^а гас преку глава по долините,
оставајќи пушки, кали, шињели раници и што се не.

- ги видовте ли како бега ^а бугарите, денес од козјак, а утре
вака ќе бегат од ~~Македонија~~, ~~Нема~~ војска која може да го победи на-
родното востаније ако ^{този востаније и то поддршка} почива на ~~то востаније на помошта~~ на народот.
~~Само~~ народна војска секаде жне ^а победи. Само пред 3-4 дена цела една
германска единица ^{ја} ликвидира овај батаљон кај Подвис, денес поли-
циската станица во Пласница, а сега како што видовте бугарската вој-
ска на Петуљапреслоп.....

Крсте, Кемал, Овчар, Круме Наумовски и ја во куката на
Никола Колески формирале народно ослободителен одбор со преседател
Никола колески, вечерве пржени пршки и класи кај Ванче Јосифовски,
мојата фамилија беше интернирана.

Овчар беше воодушевен од тие неколку побори од формирањето на бригадата па до ~~дента~~ ^{сопственост} во Пуста Река, вака се ратуваше Овчар, се потсети на борбите што ги водеви во селата Неро Виро, минирањето на Прентов мост, ликвидирањето на контра четникот во селото Јорека, и викаше, да ти кажам Михајло многу е важно ~~кој~~ ^{така} е комесар братко, неможе секој да биде, ти мораш да бидеш секогаш подржан во правилните одлуки а корегиран во грешките тогаш нема изгубена битка.

- мора да има тесна соработка помеѓу комесарот и командантот му одговорив и морат и двајцата да се почитуват и ^{загу} усогласуват ~~и~~ своите ставови.

По заминувањето од Дебарца за Егејска Македонија, батаљонот ^{наш} беше во исти состав, а во Герман се изврши реорганизација на батаљонот така што во нашиот батаљон влегова Битолчани, Преспани, Тетовчани и една десетина од Дебарца. Батаљонот го крстија "Стиф Наумов" и од тука делуваше како Стиф Наумов или поарно речено Овчаров батаљон а борците овчаровци. Во штабот на батаљонот за командант остана Овчар, ~~ја~~ за комесар, а началник на штабот Воин Драшкоци, заменик на комесарот Дано Петкоски.

Од ~~зборско~~ добивне задаток ^{за}, батаљонот Стиф Наумов да појде југоисточно од Фуштани и Ноти ^{кој} према селото Лагадија и тука да биде на предстража на главните единици. Во меѓу време, ~~да~~ нападнавме граѓничната караула Коњско, меѓу тога акцијата ни пропадна поради грешка на еден наш раководител кој беше со батаљонот "Христо Ботев". Кога веќе ~~ја~~ завзедовме касарната, овај батаљон се повлче и ги испусти бугарските фашисти да излезат на таја врата ^{кој што преденце не е} и ~~да~~ не опколи ~~на~~ нас, така да моравме цел ден да водиме борба за да се извлечеме со минимални жртви од тројца борци а заробивме 6 бугарски војници. Овчарот беше болен два дена заради таквата грешка на батаљонот "Христо Ботев!"

Во Лагадија останавме 4-5 дена додека не наайде една колона германци која беше се упатила во правец на Ноти во помош на герман-

ките сили кој водеја борба со силите на првата Македонско косовака бригада и втората бригада која беше формирана во Футани на 19 декември 1943 година.

Дената кога наиде таја германска колона није сите борци се паравајуше од вошки така да бевате само со ќебиња завиткани. Во таја положба бвчар нареди да се завземе позиција. На заседа и да ги чекаме германците цела ноќ седевне полу голи чекајќи да наиде колоната меѓу таја германците ја менија патеката и отидоја преку Пајак планина и селото Ливадија за да го скусат патот до Ноти. Батаљонот "Стив Наумов" со Овчарот на чело, го пресековте патот и на Пајак ги пречекавме каде што од 120 германци 40 заробивме, а останатите сите ги во заседата истепавме. Од единицата не остана ни еден германски војник.

Пред борбата бвчарот распореди единиците на батаљонот "Стив Наумов" во заседа на ивицата на шумата, а на батаљонот "Христијан Ботев" му дадовме во секоја негова десетина по еди пушко митраљезец и два борца за заштита и да ги воведе во борба, зошто дотогаш овој батаљон нејзе водел борба со германци, па да биде тој прво крштевање.

- за секој случај, викаше бвчар нека нашите борци први почнат во нивниот дел во заседата да водат борба, да видат бугарите дека германците несе никакви бауци и дека и тие се луѓе кој се плашат од пушки и бомби.

Борбата трајаше негде околу еден сат и германската колона беше ликвидирана, запленивше големи количини на оружје, радио станица и 5-6 маски а тоа беше драгоцен плен.

Овчарот блескаше од радост заради успехот на групата батаљони, со зборовите: - гледате другари дека германците несе ништо посебно и кога ќе паднат во заседа не се во состојба ни да се бранат истото тој го доживеја она колона кај Подвис во Копачијата, кога ја дочекавме во заседа.

Настана дискусија околу пленот како да го делиме, нарочино со грчките партизани који ни се приклучија на Ливадија.

- радио станицата ќе биде наша, оружје земајте колку што



сакате, ~~а и~~ маските и радио станицата остануват ~~да~~ ^{на} нас беше упорен Овчар ~~и~~, зошто сака^а грчките партизани да ~~ја~~ заминат радио станицата. ~~да~~ ваквата постапка Овчар беше подвален од главниот штаб на македонија.

На 31 јануари 1944 година, групата батаљони во состав на бајонетот "Стиф Наумов и батаљонот "Христо ботев", во чија придружба беша и членот на врхобниот штаб, Светозар Вукмановик и членот на ИК на Бугарија Бојан Балгарјанов, Главниот штаб на македонија со Апостолски и други делови на Главниот штаб, тргна од Кожув планина во правец на големиот и одговорен пат за Козјак планина.

Маршот трајеше 24 дена од Кожув до Козјак. Овчар ~~и~~ свати сета сериознос~~т~~ на овај пат д~~л~~г 440 километри, 23 и ~~три~~ дена марш и борба со стихијата на невремето, со непријателските единици на бугарската фашистичка војска и со германските сили. ~~С~~ето тоа Овчар и негови~~и~~ штаб на батаљонот го има^а пред вид и не само тоа, ами и одговорноста за членовите на врховниот штаб на Главниот штаб ^{Roc} ~~сето тоа~~ го зголемуваше одговорниот однос на задолжението. Првата грижа беше ~~пр~~ ^{преминот} ~~седот~~ на реката Вардар кај селото Оризари, ~~се~~ минуваше со скела, не со чамци нити ^{Причу} ~~не~~ мост.

- јас ќе одам со првата група, ми се обрати Овчар за да обезбедам обезбедување додека целата група помине преку Вардар, а ти Михајло остани со последната група за да обезбедиш додека се преваѓа Вардар, мораме на се да бидиме спремни. ~~Не~~ се знае кога може непријателот да не открие.

- добро Овчаре, за овде не бери гајле! Гледај тамо од таа страна на Вардар.

- ајде нема време, тука е пругата за Солун и автомобилскиот пат, Мораме брзо да поминиме, ^{Викај} по борците, кои не сака^а да се соблечат за да ^{преминат преку} ~~пазат~~ еден крак на Вардар кој беше длабок половина метар. Темпо, кога прејдовме ме праша кој се дереше тамо ^{кого} стрелам, јас му одговорив, Овчар се замеша веднаш со зборовите:

- другар Темпо комесарот беше во право зошто борците се сканереја за да влезат во водата и да газат.



- добро, добро, ја тој го викам заради ~~безбедноста~~, зошто сме во непосредна близина на пругата и патот за Солун, рече Темпо.^{ох}

Во селото Женско под Круша планина, во рамнината на Солунско поле, ~~така~~ се одржа советување, за изминатиот пат од Кожув до преминот на реката Вардар. Советувањето беше со комадниот и политички ~~БК~~ кадар на групата батаљони се до чети. Овчар се вклучи во дискусијата напоменувајќи дека моралот на борците е можно висок и дека дисциплината е на завидно ниво и дека може да се настави со маршот без проблеми.

Дојдовме во Кокошино, село под Беласица, се сместивме по ~~куќи~~ и Овчар изда^{ше} наредба никој без ~~наредба~~ да не излази од куќите.

По кусо време, се чу брчење на мотор, борците видоа дека во селото влезе германски моторци~~ци~~ со тројца германци, ги зедоа на нишан ~~и на~~ наредбата ~~да~~ да днесе напуштајќи куќите, сигурно има причина.

Штавот на батаљонот беше ~~известен~~, а селскиот кмет кој беше во штабот почна да води дијалог со Овчар:

- ништо незнат германците дека овде има партизани и не треба ништо да се превзема, они се дојдени да земат јајца и кокошки и потоа ќе си одат, зборуваше кметот на селото.

- но што ќе стане ако поради неизвестеност на ~~сите~~ борци~~ци~~ дека во селото има германци, јас сум сигурен дека првата група на која ќе наидат германците јајце - борците ќе распалат по германците, објаснувајќи Овчар.

- не грижи се за тој другар командант, селаните веќе ги известуваат борците, никој да не излегува од куќите надвор, дури во дворот до следната наредба, објаснувајќи кметот кој инаку беше член на грчката партија. Вашиот повисок штаб е во тек со овај работа.

- гледате другар командант, како се питоми германците им дадовне јајца и кокошки и си заминајќи продолжувајќи кметот, во тој момент се чу брчењето на моторот, што беше знак дека германците си одат.

Ќе па ако сакаш право да ти кажам, ако со јајца и кокошки ги храните сигурно ќе бидат питоми

и храните, сигурно ќе бидат "питоми" - дофрли Овчар во шега и продлжи: - а што се однесува до ваквата комбинација која ја сковавте вие селаните, морам да ви кажам дека је мудра и домислена, ем да ги спестите 250 партизани во селото и да ги нахраните, ем да им дадете на германците јајца и кокошки и се да бидат во ред, што би рекле мудреците, ем влкот најден ем овците на број. Имате убава организација, ефикасна и дисциплинирана, не ќе не би сакале дасе откријеме заради двајца тројца германци, нас не чекај длг пат. Сепак, јас не би мудрувал толку, би се обидол даги заробам, ако не рафалот на митролезот ќе го реши проблемот, без многу филозоди.

-да но за еден час ќе имаме војска во селото и нам ^{не} ни е за вас, зошто вие ќе ^{ја} примиме борбата, вие сте војска и тие се војска-ќе, го пречекате непријателот, што ќе беше во борбата - ќе беше и потоа ќе го напуштевте селово, а ние ќе мораме даги поднесеме последиците на таа борба, ќе го запалеа селово, ќе стрела десетина луѓе. Што ќе рејчеш за тоа? - размислуваше гласно селскиот кмет, селски, просто, но мудро.

- Овчар ~~и~~ и самиот размислуваше за мадрите зборови на овј селанец, коги ги застапи 250 партизани и даде јадење, ќе ^{им} даде и безбедно спијење, и утре ќе ^{поглои} ~~спреми~~ храна и за на пат, сето тоа имаше ^{има} свой резон. Но сепак рече:

- знаеш ^{што} пријателе? Објасними една работа: зошто вие је помагате ова наша борба? Мислам вие, народот, дали затоа да ги истераме германските и другите фашистички багри од балканот, дали за да ги истераме бугарските фашистички слуги што ^{им} служат на германскиите окупатори? ако е така, тогаш борбата мора дасе води некаде, нема неутрален терен; тогаш ќе страдат и села ќе има и одмазди и ќе ги примиме како составен дел на таа наша борба за слобода нема нема слобода без жртви, слободата е слатка кога е твоја и кога си се борел за неја и кога си давал жртви и тој најмилиите од пазувата што би се рекло. Сакам да ти речам нешто кое е мое и твоје: и јас



сум Македонец и ти си Македонице, ни јас повеќе ни ти помалку, јас сум таму некаде од Преспанското езеро, а ти си одовде од под Беласица, близу до Ѓојранско Езеро, јас сум тргнал со пушка во рака дасе борам против окупаторот, против старата власт и за национално ослободување на Македонија, во таја борба спремен сум да загинам, да го давам животот за таа слобода. Ти исто си организиран и ти како таков се бориш и ја помагаш борбата, без вашата помош није ~~не~~ могле да успејеме во нашата борба, и ти си спремен исто така за таа борба да го дадеш животот, убаво рече преѓеска, гледаш ли што значи кога нар одот ги помага партизаните, борците за слобода. Сигурен сум дека и тебе те обзема една мисла: за ослободување на Македонија. Според тоа што мислиш, како ~~која~~ ослободиме без борба?

Утре ден се одржа збор во селото, каде што беја собрани сите селани, по тоа борците нахранети и снабдени со храна тргнаа да се искачат на Беласица, која беше висока преку две хилјади метри, што ~~се~~ повеќе ^{се} ~~искучувавме~~, то ~~ист~~ снегот беше поголем, и кога се искачивме на нејзиниот врв, на две ~~хилјади~~ метри, колоната застана, допре ~~длас~~ од челото, ^{на којонсена} снегот е длабок натаму неможе!

Почна борба со стихијата, снегот беше длабок и по неколку метри, неможеше ниту човек ниту добиток да се движи, бвчар нареди:

- радио станицата да је земат борци и акумулаторите а добитокот селаните нека си го вратат во село, нека се постигаат шаторски крила и борците да се движат по шаторски крила и ќебиња.

Беласица беше совладана, снежната стихија беше пребродеана, така помина ^{и смрт} 250 борци преку снежните намети.

- нема што неможе човекот да совлада ^и викаше бвчар, на своите борци кога се себравме на една ^и пропланка после целиот тој напор.

Дојде и друга борба со стихијата, од како го минавне патот Струмица Свети Врач, поново борба со стихија, сега покрај снегот кај Безгаштански колиби, дојде вејавица, магла и ноќ, дробак во кој ни среде бел ден неможе човек да се снајде а камоли ноќе и во магла и вејавица, водичот кој бевне го зеле од селото викаше дека не може



и тој дасе снајде и затој да бидеме трпеливи, ќе излезиме само полека, без нервоза и без викање, зошто почна по него да викат сите и командири на чети и команданти на батаљонот и командантот на групата батаљони човек беше вчудо-невиден. Овчарот кој знаше што е невреме и што значи магла во вакви услови, покажа максимум трпеније

- ајде сррико полека ќе го најдиме излезот од ова положба, само ти средисе и нејм обрнувај внимание на борците изморени се и нервозни, му збореше Овчар на селанецот кој беше подје исплашен одошто изгубен во таја ситуација.

И навистина после кусо време, селанецот полека се среди и полека, полека до сабајлето не изведе од положбата во која се најдовне.

Во селото Пекљане, Коџинско дојдовше во 3 сатот сабајле. Овчар и комесарот на батаљонот ги распредија четите за влевање во куќите, меѓу това по десет минути дојдојат сите комадири и комесари на чети да кажат дека не отварат селаните, сите врати се засурмени и неможеш човек да најди за да се разговара со него и да им се објасни на селаните кој сме и што сме. Овчар се мислеше извесно време и му се обрати на комесарот на батаљонот. Знајеш ли што ќе направиме, ќе влезиме со сила, ако требе ќе скршиме и врата, што мислиш ти?

- друго нејни останува-му одговори комесарот Михајло.

На тоа ќе го направиме јас и ти со дванаесет борци.

- тој куката каде што се смести штабот на батаљонот беше на повисоко место во селото. Командантот и комесарот инсистираја да дојде домакинот, и тој дојде, сакајќа да поведат дијалог со него, а тој прво да чујат негова верзија за ваквиот негостолубив пречек на партизаните од ова село.

- прво дасе запознајме и дасе представиме един на друг; јас сум Овчарот, командант на батаљонот "Стив Наумов", а Михајло е комесар од крушевско, за да ти биде појасно, јас сум Македонец од преспанските села, а овије партизани, тоа е македонска војска. Се



бориме за национална слобода на Македонија, се бориме за она за што се борела Гоце Делчев и Јане Сандански во Илинденското востаније.

- јас сум Дамјан од селово Пекљане. Тука сум роден, тука живејам, сигурно тука и ќе умрам. Мислам дека ништо лошо не сторивме - се правдаше селанецот.

- Дамјаниче, дај столчиња да седнеме со лугево и стопли малку ракија, да ги пречекаме како што доликува на домаќинска кука, и како што се прејдејкуват патници кои се на длг пат. Повелете седнете - и му додаде на командантот едно троножче а нам домаќинката ни донесе столчиња.

- што да ви кажам, бре деца - почна Дамјан, - еве, неколку дена како се растревожила и полиција и војска бугарска, па и контра четите ги собираат. Цела власт е растревожена. Се се зборува низ народот, едни велат дека идела војска од кaj Беласица, дека се тоа комунисти, други дека биле падобранци, трети пак викат дека е тоа Македонска војска икоја се бори за слободна Македонија како што ве лишиш ти кој се борат како Гоце Делчев за слободна Македонија, зато се луѓето исплашени.....

- еве ја ракијата ~~стаса~~, - се јави жената, и го стави канчето пред домаќинот и неколку вилцани.

- ајде на арно нека ~~је~~, на здравје и добро ни дојдовте.

- на здравје и добро ве најдовме, домаќине, одговоривне ~~није~~. - Мачна е ова земја Македонија: секогаш само борби и само стравотии. ~~Ч~~то да правиме, кога нам ни паднало во дел, на ова ~~а~~ генерација ~~наша~~, да се бориме денес за национална и социјална слобода, а знаеш како е, домаќине ако се бориш, ќе избориш слобода; ако не се бориш, никој нема да ти је донесе слободата на ваганка, месено обесено нема, барем ти знаеш Дамјане. Секоја слобода мора дасе плати со жртви и со крв. ~~Б~~ез тоа нема ништо, виде ли порано како е распарчија Македонија. Сите грабна по нешто и Бугари и Грци и Срби и Албанци, Македонците ~~не~~ биле Македонци ами срби, бугари, грци и албанци, наеднаш Овчар ~~застана~~, почна да прислушкува: - да тоа е рафал од нашиот



пушкомитролез. Стана и излезе надвор, извинувајќи се само колку да ~~да~~ прислушне и веднаш ^{ке} се врати; како да мисле причу нешто, - рече излегувајќи низ вратата.

Станавше сите, се обувше и веднаш излеговше, десетината која беше на обезбедување веќе водеше борба, батаљонот "Стив Наумов" веќе беше на позиција, испрати курир да је повлече десетината која водеше борба, дасе изедначи со линијата на батаљонот, бугарската војска и полицијата ^{беше} задржани доволно за да може дасе распореди батаљонот.

По кусо време командантот на главниот штаб Апостолски дојде кај батаљонот и праша што, ^е војска или полиција.

- и едно и друго комбинирано има и војска и полиција, - одговори Овчар.

^{ПОГОДУВАЊЕ}
- одовде ~~на така~~ нема даги пуштите ни еден метар, рече Командантот на главниот штаб и замина.

Овчар заедно со батаљонот и штабот успеја даго задржат непријателот до нокт, имаше доста мртви бугарски војници и полицајци а ~~кај~~ нас имаше само еден ранет.

Истата вечер по еден маневар групата батаљони се врати пак на исто ^{место} и се припреми даго пре ^{мине} мостот на Брегалница кај селото Истибања. Во групата беше Овчар заедно со уште три - четири борца ^{кои} требеше мостот даго проверат дали ^{се} обезбеден, и после нештатни десет минути стражата беше заробена и групата батаљони почна даго минува мостот. Овчар за цело време беше на мостот додека не се појавија тенкови од кај Кочани и сака ^{да} ни го пресечат патот на мостот. Овчар веднаш ги повлече силите на батаљонот зад куките ги пушти тенковите преку мостот, а тогаш изврши јуриш со силите на батаљонот на бугарската војска и на тој начин обезбеди ~~да~~ групата ~~батаљони~~ ^{да се} несметано двини во правец на Осогово и селото Баса.

Кога ~~таса~~ колоната на групата баталјони на Козјак, на Овчарот му беше главната преокупација да разбере ~~како~~ за борците од козјачкиот крај "Карпушовците", па заради това и го поведе разговорот со домаќинот Јован, во селото Петралица во ~~Петровци~~ поткојзајчијето.

- Дедо Јоване, можеш ли ти мене да ми кажеш кога беја партизаните во вашево село Петралица - прашаше Овчарот.

- во нашево село во овие деситина двацет дена несме биле ~~запад~~ није слушаме каде се Карпуш и неговите борци, ~~кој~~ беја пред некој ден во Бајловце и во Кокино, а тие се наши соседни села. Тука се тие: или овде под Герман планина или се долу покрај Пчиња ви Пелинце, или од другата страна на Пчиња, несме далеку. Тука им е врталиштето, - одговори дедо Јован сучејќи ги мустаците.

- а овие другите дражиќевците довагат ли? - пак праша Овчарот.

- довагат, бре синко, и тие, и тие кој ќе ги запре, тие што ги викаш дражиќевци, беа пред два три дена. Од нив постојано има по некој барем, ако не повеќе лет шес души сигурно, штом ги нема партизаните тие се тука.

Штом заминавне од Петралица во правец на селото Кокино, само што навлеговне во шумата, кога се чуја истрели, митролез заштекоти па потоа и неколку пушки. А веднаш потоа се јавија нашите митролези, шмајзерите и пушките, се дигна врева таква што ехото во планината ечеше, небарем се урива планината. Овчарот застана, двогледот го крене и почна да ~~смотрува~~ ^{надчува}, да ги види тие што не нападнат да види што сила се.

- ако се само оније што ги гледам, тогаш несме многу, но чудно! Ако се само тие, како се осмелуват да нападнат!? тоа не ми е ясно, гласно коментираше Овчар сам за себе.

- да командуваме јуриш, предлага ^и командирите на другите чети, Овчарот за момент го симна двогледот од очите и ги погледна придојдените. Пак го стави двогледот на очи и дури тогаш проговори.



- Ми се чини дека не ќе има потреба. Ако сите потребно, лесно ќе за јуриш, по кусо време стивна борвата. Овчар се огласи, нели реков дека нема потреба од јуриш, гледате дека се сврши борбата и нема потреба од јуриш.

Двајца дражиќевци беја фатени, со бради, со коси длиги и со пакни торби со кокошки печени и чутури со ракија. Чудна работа викаше еден борец излегле во планина, се ранат со храна што је земајќи од народот, со германците и со бугарите шуруват а се борат против партизаните, што преставуваат овие чудовишта прашаше еден борец.

командантот одговори: тој се тије неранимајковци, кои не тргнале дасе борат ами да легачат. Лете под сенките, а зиме се гоштевајќи по куките со топла ракија, кокошки и баници, од нив нема плза ниту народот ниту објект земја, го плачкосуват народот, ова сиромаштија во овој крај, тоа се отпадници.

После формирањето на 3 македонска ударна бригада, со Овчар се оделивне од еден штаб, јас бев во штабот на бригадата, а тој остана во батаљонот Стиф Наумов, меѓутоа, практично ние бевме се пак заедно секоје слободно време. Така на пример, се деси еден случај за кој Овчар се понесе достојанствено.

Дојде кај него комесарот на бригадата со предлог: "знаш што Овчаре, није со другите батаљони покренуваме акција даго замениме заменикот на комесарот, ако не подржиш и ти ќе можиме даго спроведиме во живот". Овчар застана малку размисли и му одговори на комесарот. "Дали за ова знае ЦК и главниот штаб. Ако не знаеш тогаш јас ќе го известам, за такво нешто треба да постојат разлози и тоа дебели, а не вашата желба, друже комесаре". Тоа миго кажа Овчар штом се вратив од терен, истовремено ми кажа дека за ова ќе го извести партиското раководство во ЦК за Македонија, му реков дека незнам дали је потребно сето тоа даго прави, поради мене ќе има сигурно последици од сета таја работа. "Треба дасе кажи па макар кави биле последиците зошто тоа го прави комесарот не е во ред това е заговор и интрига!"

Кога ~~от~~ ^{се} сасавме во Трговиште, каде што ~~се~~ формираше б јужно-Моравска бригада, ме викна ^у Темпо и Мара најдева ^и им соопштија за опструкцијата која је превземал комесарот на бригадата против мене и дека сега ќе дојде ~~и~~ и комесарот и ќе је расправиме таја работа. Комесарот беше укорен за таквата своја постапка благодареније на принципејелната постапка на Овчарот.

После мајско-јунската офанзива во селото Равно имаше советување, на партијските, политичките и командните кадри, ~~Овчар~~ съшто и дискутираме, и го кажа следното: "Во текот на последните денови на завршената офанзива добив писмо од командантот на бригадата, да ги избегнуваме комесарот и заменикот на комесарот во пишувањето на извештаите по војна линија и дека треба ~~да~~ комуникацијата дасе одвива по командна линија, што значеше дека треба ~~да~~ да преовладува влијанието на командниот кадар без дасе мешави ^и политичките фактори во таја работа, односно изолација на партијскиот и политички ^и кадар" и тоа беше осудено како непринципијелно и аполитично дејствување на командниот кадар.

Инаку Овчар беше изванреден човек, добар борец, добар командант, никогаш недонесуваше одлуки без дасе консултира со своите соработници од штабот. Во време на мајско јунската офанзива на станик ^и Крст се отцепи со баталјонот, односно со две чети и остана вон од бригадата, така да не учествуваше во борбите преку источна Македонија до Кукуш и назад, се сретнавше дури по ^{еден} месец ~~дена~~ кај Петрова гора и од таму ~~пак~~ беше заедно до заседанието на Асном ^{постој} тоа Овчар замина ~~на~~ Кајмакчалан ~~и~~ формирањето на 7 бригада. Неговото отцепување на Станикин крст беше резултат на неговото секогаш ^и бавно реагирање, секогаш беше многу спор во донесување одлуки нарочно во критични моменти и ако ~~је~~ имал некоја мана тоа му беше единствен ^и мана.